

ДОГОВОР
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ НА РЕГИСТАРОТ НА ЗАДОЛЖНИЦИ
НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
склучен во Скопје на ден _____ 2012 година помеѓу

ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, со ЕМБС 5549850 и седиште на Бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, Скопје застапуван од директорот Ванчо Костадиновски (во понатамошниот текст: Давател на услуги) од една страна,

и

_____, со ЕМБС/ЕМБГ _____
и седиште на ул. _____ бр. _____ во _____, застапуван од _____
(во понатамошниот текст: Корисник на услуги) од
друга страна.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е уредување на правата и обврските на договорните страни во врска со Регистарот на задолжници (во понатамошниот текст Регистар) и користењето на Системот за водење на Регистарот на задолжници (во понатамошниот текст Систем) согласно Законот за задолжница (Службен весник на Република Македонија бр.59/2012) и Правилникот за начинот на користење и внесување, пријавување, исправка и бришење на податоците во Регистарот на задолжници.

II. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДАВАТЕЛОТ НА УСЛУГИТЕ

Член 2

Давателот на услугите ќе ги преземе сите потребни дејствија за непречен пристап и користење на Системот од страна на Корисникот на услугите.

Во текот на сопственото работно време, Давателот на услугите има обврска да обезбеди:

- непречено користење на Системот за поднесување на електронски пријави и барања во Регистарот и
- техничка помош и поддршка за користење на Системот.

Член 3

Давателот на услугите го задржува правото и без изменување на овој договор да го измени видот на услугата (Системот) и во тој случај е должен да го известува Корисникот на услугите писмено или со други соодветни електронски средства (електронска пошта, објава преку веб страната на Давателот на услуги), најмалку 15 (петнаесет) дена пред нејзиното воведување.

Член 4

Давателот на услугите има право да врши увид во активностите направени од страна на Корисникот на услугите при користење на Системот, како и да преземе соодветни мерки за заштита на Системот.

Давателот на услугите во случај да утврди злоупотреба или несоодветно користење на Системот од страна на Корисникот на услуги надвор од надлежностите предвидени со

Законот за задолжница или овој договор, има право да му го одземе пристапот до Системот, да го пријави во соодветната Комора (Нотарска комора/Комора на извршители/Комора на стечајни управници), да го раскине договорот и/или да поведе судски спор против Корисникот на услугите.

Член 5

Давателот на услугите има право, со и без претходна најава, времено да го одложи, прекине или целосно да го ограничи пристапот до Системот или одредени функции на Системот, поради одржување, надградување или зачувување на безбедноста на истиот, за што ќе го извести Корисникот на услугите.

Член 6

Сите авторски права над Системот и корисничката документација се сопственост на Давателот на услугите.

Користењето на Системот во спротивност со одредбите од овој договор, Правилникот и корисничката документација е забрането и претставува повреда на правата од интелектуална сопственост и на други закони и може Корисникот на услугите да го изложат на кривична одговорност.

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА КОРИСНИКОТ НА УСЛУГИТЕ

Член 7

Како корисник на услугите согласно овој договор се субјектите дефинирани како подносител во член 1 став 1 алинеи 1, 2 и 3 од Правилникот за начинот на користење и внесување, пријавување, исправка и бришење на податоците во Регистарот на задолжници.

Член 8

Податоци за Корисникот на услугите кои се задолжителни елементи од корисничкиот налог и треба да се идентични со податоците во дигиталниот квалификуван сертификат со кој му е одобрен пристап во Системот се следните:

- Име и презиме на физичко лице: _____
- Назив на субјектот: _____
- Адреса: _____
(Седиште на правниот субјект/Адреса на физичко лице за стечаен управник)
- Адреса на електронско сандаче (e-mail): _____
- Својство: _____

(Нотар/ Извршител/ Стечаен Управник)

Доколку Корисникот на услугите има еден или повеќе свои заменици и/или помошници кои согласно закон имаат право и за кои се согласува да го користат Системот, податоците за истите задолжително ги наведува согласно овој член во Прилог 1 од овој договор.

Член 9

Корисникот на услугите е должен до Давателот на услугите да ја пријави секоја измена во податоците од член 8 преку доставување допис во хартиена форма.

Член 10

Корисникот на услугите е должен да обезбеди соодветна опрема, софтвер и услуги:

- компјутер со оперативен систем Windows XP или понова верзија,
- интернет прелистувач Internet Explorer 8.0 или понова верзија, Mozilla Firefox или Google Chrome,

- Adobe Acrobat Reader или друг соодветен софтвер за преглед и печатење на .pdf датотеки,
- Java run time environment standard edition верзија 6.21 или понова,
- пристап до Интернет со симетрична брзина од најмалку 1Mbit/s,
- квалификуван дигитален сертификат издаден од овластен издавач во Република Македонија,
- соодветно конфигуриран печатач,
- платежна картичка за интернет трговија поддржана од Системот и
- друг софтвер согласно препораките на Давателот на услуги.

Корисникот на услугите е должен да ја конфигурира својата опрема и софтвер согласно корисничката документација за Системот.

Член 11

Корисникот на услугите се обврзува да не се обидува да пристапи до Системот преку корисничко име и лозинка за коишто не е овластен.

Корисникот на услугите се обврзува да ги преземе сите потребни безбедносни мерки и мерки на доверливост, со цел да обезбеди соодветно користење на Системот и да не дозволи неовластено користење од трети лица.

Член 12

Доколку Корисникот на услугите има информација дека неовластено лице ги злоупотребило неговите акредитиви (корисничко име, лозинка, дигитален сертификат), должен е веднаш да го извести Давателот на услугата за злоупотребата, како и да ја промени својата лозинка за пристап до Системот.

Член 13

Корисникот на услугите се обврзува да не го злоупотребува или несоодветно користи Системот и да не се обидува да ја нарушува, изменува или попречува технологијата која е во функција на Системот како и да не им помага на трети лица да го сторат тоа.

IV. НАДОМЕСТОК ЗА УСЛУГИТЕ

Член 14

Корисникот на услугите има обврска при составување на задолжница, како и при издавање на информации од Регистарот да плаќа надоместок согласно Тарифата на Давателот на услуги.

Наплатата на услугите од став 1 се врши исклучиво електронски преку Системот со платежна картичка наменета за интернет трговија, поддржана од Casys интернационален картичен систем, при што Корисникот на услуги е одговорен за внесување валидни податоци за платежната картичка.

V. ОДГОВОРНОСТ И ВИША СИЛА

Член 15

Договорните страни се согласни дека Давателот на услугите не може да се смета за одговорен за директна или индиректна штета која настанала кај Корисникот на услугите, а е резултат на:

- неовластено користење на Системот,
- нефункционалност на Системот во случај на неисправност, одржување или поправка на информатичката опрема на која работи системот,
- некомпатибилност и несоодветност на опремата на Корисникот на услугите,
- кражба, загуба, уништување или измена на податоците, софтверот или компјутерската опрема на Давателот на услугите предизвикани со намера или без намера од Корисникот на услугите или трета страна,

- грешки при пренос, доцнења или прекини за време на преносот на податоците,
- недостапност до Системот предизвикана од настани (Системот или интернет пристапот до истиот се преоптоварени или не се достапни и други настани) надвор од контрола на Давателот на услуги.

Член 16

Давателот на услуги и Корисникот на услуги се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој договор кои се предизвикани од виша сила.

Под виша сила се подразбира се она што е регулирано со Законот за облигационите односи.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна во случај на настанување на виша сила и ќе договорот нови услови за исполнување или за раскинување на договорот.

VI. ВРЕМЕТРАЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 17

Овој договор се склучува за период од 12 месеци и истиот ќе се смета за продолжен, доколку ниедна од договорните страни во рок од 30 дена пред истекот на рокот на траење на договорот не ја извести другата страна за негово раскинување.

Член 18

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој договор.

Сите евентуални спорови и недоразбирања што ќе произлезат од овој договор договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Член 19

Сите евентуални спорови ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

VII. ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 20

За се што не е регулирано со овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за задолжница, Законот за облигационите односи и други позитивни законски прописи во Република Македонија.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Изменување и дополнување на овој договор може да се врши со Анекс, со заедничка согласност на договорните страни доставена по писмен пат.

Член 22

Овој Договор е склучен во четири (4) исти примероци од кои по два (2) за секоја од договорните страни.

За Корисник на услуги,

**За Давател на услуги,
Директор,
Ванчо Костадиновски**

ПРИЛОГ 1 – Податоци за заменици и/или помошници

Податоци за заменици и/или помошници на Корисникот на услугите кои се задолжителни елементи од корисничкиот налог и треба да се идентични со податоците во дигиталниот квалификуван сертификат со кој им е одобрен пристап во Системот се следните:

Ред. бр.	Податоци
1	Име и презиме на физичко лице: _____ Назив на субјектот: _____ Адреса: _____ (Седиште на правниот субјект/Адреса на физичко лице за стечаен управник) Адреса на електронско сандаче (e-mail): _____ Својство: _____ (Заменик нотар/ Помошник нотар / Заменик извршител/Помошник извршител)
2	Име и презиме на физичко лице: _____ Назив на субјектот: _____ Адреса: _____ (Седиште на правниот субјект/Адреса на физичко лице за стечаен управник) Адреса на електронско сандаче (e-mail): _____ Својство: _____ (Заменик нотар/ Помошник нотар / Заменик извршител/Помошник извршител)
3	Име и презиме на физичко лице: _____ Назив на субјектот: _____ Адреса: _____ (Седиште на правниот субјект/Адреса на физичко лице за стечаен управник) Адреса на електронско сандаче (e-mail): _____ Својство: _____ (Заменик нотар/ Помошник нотар / Заменик извршител/Помошник извршител)
4	Име и презиме на физичко лице: _____ Назив на субјектот: _____ Адреса: _____ (Седиште на правниот субјект/Адреса на физичко лице за стечаен управник) Адреса на електронско сандаче (e-mail): _____ Својство: _____ (Заменик нотар/ Помошник нотар / Заменик извршител/Помошник извршител)

Корисникот на услугите е должен до Давателот на услугите да ја пријави секоја измена во податоците од овој прилог преку доставување допис во хартиена форма.